

# Кичот навлегува во уметноста

Во критиката, главно, не постои напор за вреднување на уметноста и вештината, а се појавија нов сој критичари, кои се партиски активисти

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ

**В**о амбиент на разновидност на ликовниот живот се издаваат неколку струења и појави карактеристични за нашата средина. Обновен е афинитетот спрема естетизмот на традиционално ориентираната уметност, како што постои нагласен интерес за создавање нови уметнички дела. Ликовниот пазар е неорганизиран и засилен со комерцијализирана уметност. Од друга страна со користењето нови техники и медиуми уметниците не успеваат во доволна мера да ја воспостават посакуваната комуникација со публиката. Во уметноста навлезе кичот и тоа на голема врата имајќи ги предвид значајните институции во оваа област. Кичот, според Ернст Фишер, е „распродажба на идеалот по намалени вредности“. Такви надворешни манифестиации без содржина наоѓаме во дела со политички или религијски мотиви. Некои автори негуваат теми од националната историја или митологија, што може во еден дел да се разбере како отпор на свеста спрема некои нерасчистени прашања за националниот идентитет.

Најчесто користен медиум е фотографијата, на различен начин и во различен ликовен контекст. Во рамки на неоконцептуализмот се издаваат интимистичката струја со нагласене евокации на минатото. Станува збор за камерни инсталации составени од

фотоси изработени од семејни албуми и поставени во различни односи со предмети што му припаѓаат на некој прашеншен милен грагански амбиент. Со документирање на фрагментирани претстави се остварува некаква дистанцирана автентичност, со поетски сугестији или, пак, во маниер на прозаичен естетизам.

Внатрешната потреба за нов вид изразување или комуникација, како и желбата да се биде присутен за еден дел автори значи губење на сопствениот творечки идентитет и вокација. Некои уметници говорат со јазикот на студиото алерсонично претставување создавајќи симболи на празното, природно или вештачко. Се појавува уметник што само декларативно е ангажиран или, пак, творец (да парафразирам едно мислење на Morris Бланш) што не работи за да се изрази туку создава за да изрази ништо. Во критиката, главно, не постои напор за вреднување на уметноста и вештината. Се појави нов сој критичари, кои се партиски активисти. Создавањето „страшни“ слики (икони на стравот и ужасот) го потврдува очајот на човекот од работ на егзистенцијата. Човековата мисли е попречена, тој е лишен од внатрешната слобода, во време на „Алокалиска денес“, на апурдноста на живеењето. Оузан Зонтаг ќе забележи дека денес наместо политика се применува психотерапија врз свеста на луѓето, што значи ублажување на апурдните тешки моменти во животот.

Критичарот Филип Даве својот текст објавен во „Монд“ на 4 април за изложбата „Дијалози“, отворена во просториите на УНЕСКО, го наслови со Македонската уметност или жестоко еху на историските потреси. За изложбата, компонирана како „шарен состав“, тој забележува: „Македонските уметници излагаат дела кои главно се жестоки“, „некои со црн хумор, кој ве смрзнува“, а „најмладите родени околу 1960 се тие што удираат најтврдо“. Тука се мисли на делата од Александар Станковски, Славица Јанешиева, Жанета Вангели и од Роберт Јанкуловски, автори што се респектираат во најголем дел. На тој начин и париската критика (во основа добронамерна) има или сака да каже нешто за македонската уметност само кога уметноста обработува теми и содржини од политичката или историската стварност.“

Скулпторите Станко Павлески и Томе Ачиевски во галеријата „Точка“ го изложија својот проект-реакција дополнет со печатениот весник „Кино Напредок“. Проектот е финансисан од Министерството за култура, во чишиот рамки работете и комисијата за избор на претставник на годинашното Венецијско биенале. Протестот на одбиените автори се изразил во вид на неоконцептуалистичка поставка, која за работни материјали ја користи објавената одлука на комисијата, фотографиите на членовите на комисијата и посебно ликовно и текстуално толкување на авто-

рите по ова прашање. Сепак, проектот можел да добие значење на прва јавна реакција доколку бил креативно осмислен, без навлегување во неуметнички сфери на изразување. Факт е дека не се изградија критериуми, посебно култура на пријавување и избор на уметник кој ќе не застапува на меѓународното биенале во Венеција. Разбирлива е желбата на авторите барем за момент да станат дел од меѓународниот уметнички контекст, но сакајќи да нападнат и навредат усепеале единствено да се легитимираат самите себе. Проектот станал илustrација за творечка немој и за еден вид провинцијски „ланагур на светата“. Неинтелигентно составените замисли иницијацији од неуметничка природа се дел од споменатиот контекст.

Детската уметност има посебно значење ако се прифати како „волшебна земја на ненамерна поезија“. Делата на Стефан Плесконки (истоткултор интересни како и на многу негови врсници) се претставени во Уметничката галерија, постапка што излегува од вообичаените норми и практика кај нас. Околу овадете, со осмислен маркетинг и медиумска поткрепа, се создава ими на мал гениј. За него веќе се прави биографија, еден вид досие за еден „мал човек - но голем сликар“. Меѓутоа, се заборавило дека развојот на талентот се потврдува со тек на време и со природен раст на уметноста на индивидуалниот творец. ■